

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) , а во врска со член 29 и член 301 од Законот за јавни набавки (Сл. весник на РМ “ бр. 136/07, 130/08 , 97/10 , 53/11 и 185/2011 ,185/2011, 15/2013, 148/2013,28/2014,43/2014,130/2014 и 180/2014) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 04.04 .2016 го донесе следното :

Р Е Ш Е Н И Е

За формирање Комисијата за јавни набавки

Член 1

Се формира комисија за јавна набавка : **изработка на техничка документација на ниво на Основен проект со ревизија за локален пат од м.в „ Оризни гумна до м.вДрумот , с.Видовиште Општина Зрновци**

За членови на Комисијата за јавни набавки се именуваат :

1. Методи Николов - претседател ,
2. Ленче Илиова - член
3. Кристиан Савев - член

Заменици:

1. Владимир Анастасов - зам. претседател
2. Симона Коцева - зам. член
3. Благој Данев - зам. член

Член 2

Комисијата за јавни набавки во зависност од постапката за доделување на на договорот за јавна набавка , ги врши следните работи :

- Отварање на понудите ;
- Водење на записник ;
- Утврдување на способноста на економските оператори ;
- Уврдување на избраните кандидати ;
- Проверување на техничките понуди поднесени од понудувачите во врска со условите и барањата од техничките спецификации или од описната документација ;
- Проверување на финансиските понуди поднесени од понудувачите во врска со цената , соодветни финансиски и други услови утврдени со тендерската документација;
- Утврдување на неприфатливи понуди , како и причините заради кои тие понуди се сметат за неприфатливи ;
- Утврдување на прифатливи понуди ;
- Предлагање на најповолна понуда ;

- подготвување на извештај за спроведување на постапка ;
- Известување на учесниците во постапката за исходот од спроведената постапка ;
- Други работи согласно законот за јавни набавки ;

Член 3

При евалуацијата Комисијата има обврска да ги чува во тајност содржината на понудите и секоја друга информација поднесена од економските оператори .

Член 4

Оваа Решение влегува во сила со денот на неговото донесување

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков

Доставено до :

- Именуваните членови и заменици членови
- Архива на Општина Зрновци
- Досие

Врз основа на член 28 а во врска член 100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки (Службен Весник на РМ бр. " бр. 136/07, 130/08 , 97/10 , 53/11 и 185/2011 , 185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014 и 180/2014), Градоначалникот на Општина Зрновци ја донесе следната:

О Д Л У К А

За вршење на јавна набавка

1. За потребите на општина Зрновци да се изврши **изработка на техничка документација на ниво на Основен проект со ревизија за локален пат од м.в „ Оризни гумна до м.в Друмот , с.Видовиште Општина Зрновци во текот на 2016 година** и тоа :

Набавката од точка 1 на оваа Одлука не е делива .

2. Вкупната проценета вредност на набавката од т.1 на оваа Одлука изнесува до 300.000,00 денари без пресметан ДДВ ,

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Зрновци

3. За реализација на набавката од т. 1 на оваа Одлука ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас на веб страната на Бирото за јавни набавки согласно член 100 ст. 1 алинеа 2 од Законот за јавни набавки .

4. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка да биде најниската цена

Со понудата да доставите :

- Документ за регистрирана дејност како доказ дека сте регистрирани да ја вршите дејноста за која бараме набавка,

Општина Зрновци го задржува правото на исклучување на некомплетни понуди.

5. За собирање на понудите се овластува Комисија за јавни набавки во состав од: Методи Николов - Претседател ; Ленче Илиова - член ; Кристијан Савев - член . Заменик претседател Владимир Анастасов ; Заменици членови : Благој Данев и Симона Коцева

6. Комисијата за јавни набавки од точка 5 на оваа Одлука е должена да ги чува во тајност податоците содржани во оваа Одлука во однос на проценетата вредност , другите одлуки кои се однесуваат за оваа јавна набавка , понудите како и секоја друга информација поврзана со евалуација на понудите

7. Се задолжува комисијата за јавни набавки да ја спроведе оваа Одлука .

8. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГРАДОНАЧАЛНИК

Блаже Станков

Набавувач:

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Број 09-254/1

од 06.04 .2016год.

Покана за поднесување понуда

Набавувач ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Ул.Илинденска бб Зрновци

Тел.број 033,353-104;факс-033,353-105

Набавувачот има потреба од јавна набавка : Изработка на техничка Документација на ниво Основен проект со ревизија за локален пат од м.в Оризна Гумна до м. в Друмот с. Видовиште општина Зрновци.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе се спроведе во хартиена форма, а ќе заврши со спроведување на електронска аукција, како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди, во согласност со член 100 став 1 точка 2 од Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ бр.136/07, 130/08 и 97/10), за што објави оглас бр 3/2016.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 12.04.2016 година во 14 часот (по локално време), по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на договорниот орган.

Јавното отварање ќе се одржи на 12.04.2016 год., во 14часот во просториите на општина Зрновци . Овластените претставници на понудувачите на јавното отворање мораа да носат овластување потпишано од одговорното лице на економскиот оператор.

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата.Тендерската документација се состои од следните делови:Инструкции за економските оператори, технички спецификации, изјава и образец на понудата.

Однапред Ви благодариме на соработката

Зрновци

06.04.2016год.

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

2305 Зрновци Тел. +389(0) 33-353-104 Факс 353-105

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[за набавки со проценета вредност до 5.000 евра]

ЗА НАБАВКА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА НИВО
НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ СО РЕВИЗИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ПАТ ОД м.в. ОРИЗНИ
ГУМНА ДО м.в. ДРУМОТ с.Видовиште ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Март 2016

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е изработка на техничка документација на ниво Основен проект со ревизија за локален пат од м.в Оризни Гумна до м.в Друмот с. Видовиште општина Зрновци.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

Предметот на договорот е неделив. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива. *[доколку договорот е поделен на делови, се наведува секој дел поединечно]*

2. Начин на испорака / извршување на услугите /

Носителот на набавката е должен услугата предметот на договорот да ја изврши и испорача на следниов начин:

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата предмет на договорот за јавна набавка согласно техничките спецификации, дел од оваа тендерска документација и Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи, а особено имајќи ги во предвид важечките прописи од областа на Закон за градење

Носителот на набавката откако ќе ја изработи техничката документација на ниво Основен проект со ревизија за локален пат од м.в Оризни Гумна до м.в Друмот с. Видовиште општина Зрновци. на Договорниот орган ќе му ја предаде техничката документација на ниво на основен проект и тоа: **во шест примероци во хартија** спакувана во А-4 формат или на друг соодветен материјал за цртање, односно пишување, како **и во шест примероци во електронски запис**, согласно Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи.

3. Разлики во цена (корекција на цени) *[вообичаено при набавка на стоки и работи]*

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Цена на понудата

Економскиот оператор во понудата ја внесува единечна цена без ДДВ. Економскиот оператор задолжително го користи оригиналниот образец на понуда (прилог 1 кон тендерската документација). Економскиот оператор не смее да ја дели понудата на посебни делови, во спротивно неговата понуда ќе биде оценета како некомплетна и ќе биде отфрлена од комисијата за јавни набавки како неприфатлива понуда.

5. Начин на плаќање

Средствата за реализација на Договорот за јавна набавка се обезбедени во Буџетот на Општина Зрновци за 2016 година .

Плаќањето ќе се врши по доставена фактура за доставената техничка документација, ј *[Во оваа точка се наведува начинот на плаќање кој ќе биде задолжителен за избраниот носител на набавка Овој дел не треба да се бодува од страна на договорниот орган]*

6. Рок за извршување на услугата и за испорака на предметот на Договорот

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата предмет на договорот и до Договорниот орган да го испорача предвидениот број на примероци најдоцна во рок од 20 календарски дена сметано од денот на склучување на договорот за јавна набавка.

7. Критериум за утврдување на способност на понудувачите

7.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

7.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да има на располагање документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот

8. Изготвување и поднесување на понудите

8.1. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.2. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

8.3. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Пополнет образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на способноста
- Изјава за независност на понудата
- Изјава за сериозност на понудата
- Доказ за регистрирана дејност,

[Во последната линија, договорниот орган може да побара од понудувачот во прилог на понудата да достави брошури, каталози и слично од стоките кои се нудат. Доколку се предвидува ваква обврска, договорниот орган треба точно да дефинира каков вид на документи бара и кои се последиците доколку понудувачот не ги достави истите. Во спротивно линијата се брише]

8.4. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

8.5. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

8.6. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

8.7 Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е 12.04.2016 година до 14 часот. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

9. Критериум за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е:

Најниска цена *[Алтернатива 1]*

[Непотребното се брише. Доколку договорниот орган го користи критериумот економски најповолна понуда, треба да ги дефинира и елементите кои ги ќе ги користи и максималниот број на бодови за секој елемент одделно]

10. Електронска аукција

10.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

10.2. Подетални информации за електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. *[во случај да се користи критериумот најниска цена]*

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени). / ,

11. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

12. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

12.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

12.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.

Општина Зрновци

Комисија за јавни набавки

Технички спецификации

За изработка на техничката документација на ниво Основен проект со ревизија за изградба на локален пат од м.в Оризни Гумна до м.в Друмот с. Видовиште општина Зрновци во должина од 1000 м Општина Зрновци

Вовед

Патниот правец до м.в Друмот е дел од локалната патна мрежа во Општина Зрновци, со своите конструктивни елементи на трасата, профилот и коловозната конструкција од земјен пат, не ги задоволува потребите на месното население за нормално и безбедно одвивање како на пешаците така и на земјоделските машини. Локалниот пат зафаќа дел од К.П бр. 1969 КО Видовиште.

Вкупната должина на изградба на локалниот пат изнесува 1000м од м.в Оризни Гумна до м.в Друмот с.Видовиште.

Постојниот локален пат е земјен пат по целата своја должина, широчина се движи од 3.0-4.0м, што значи со тешкотија се разминуваат две земјоделски машини.

Предмет и цел на проектот

Предметот на оваа проектна задача е дефинирана на проектни услови како и проектни основи за изработка на техничка документација во фаза на Основен проект.

Цел на задачата е да се изработи Основен проект за подобрување на техничките елементи на хоризонталното и вертикалното решение на патот и модернизирање на истиот.

Проектни подлоги

Како основи за проектирање да се користат сите расположливи подлоги од кои ќе се добијат потребните информации и релевантни податоци за предметна делница и важечка законска и техничка регулатива и тоа:

- Проектна задача
- Рекогностицирање на теренот со утврдување на постоечката состојба и технички ограничувања.
- Обележување на трасата на терен користејќи ја трасата на постојниот пат со снимање на надолжните напречни профили.

Проектни услови и конструктивни елементи

Проектните геометриски конструктивни елементи дефинирани се согласно со сметковната брзина на патот, категоријата на патот според чл.7 и 8 од Сл. Весник бр.110/2009 :

- Ранг на патот	локален V-ред
- Класа на терен	полски
- Сметковна брзина	30 км/ч
- Ширина на коловозот	2x1.75=3.5 м
- Ширина на банкина	2x0.75 = 1.5 м
- Ширина на канавка	0.30м
- Напречен наклон во правец	2.5%
- Планиум на патот	5.0м

Според категоријата на патот и класата на теренот, максималниот наклон на нивелетата се движи до максимални 15% на помали должини.

Коловозна конструкција

Врз основа на претпоставено сообраќајно оптоварување до 200 возила дневно на годишно ниво и нерасполагање на геотехнички истражни работи на локацијата на трасата се предлага следната коловозна конструкција:

- Асфалтен слој од БНХС 16А	д=7см
- Тампонски слој од дробеник	д=30см

Содржина на Основниот проект

Текстуален дел

- Насловна страна
- Регистрација на фирма
- Решение за назначување на одговорен проектант
- Проектна задача
- Технички извештај
- Поединен предмер
- Општ предмер со пресметка
- Геодетски податоци
- Земјени маси

Графички дел

1. Прегледна карта	М 1:25000
2. Постојна ситуација	М 1:500
3. Ситуација-хоризонтално решение	М 1:500
4. Надолжен профил 1:1000/100	М
5. Ситуационо-нивелационо решение	М 1:250
6. Карактеристичен напречен профил со конструктивни детали М1:50,1:10	
7. Попречни профили	М 1:100

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
Комисија за јавни набавки

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Да се изработи техничка документација на ниво Основен проект со ревизија за Локален пат, од м.в Оризни гумна ,, до м.в Друмот с. Видовиште Општина Зрновци во должина од 1000м

Вовед

Патниот правец од м.в Оризни гумна ,, до м.в Друмот с. Видовиште Општина Зрновци е дел од локалната патна мрежа во Општина Зрновци , со своите конструктивни елементи на трасата, профилот и коловозната конструкција од земјен пат, не ги задоволува потребите на месното население за нормално и безбедно одвивање како на пешаците така и на земјоделските машини.

Вкупната должина на изградба на локалниот пат изнесува 1000м до мв. Друмот

Постојниот локален пат е земјен пат по целата своја должина, широчина се движи од 3.0-4.0м, што значи со тешкотија се разминуваат две земјоделски машини.

Предмет и цел на проектот

Предметот на оваа проектна задача е дефинирана на проектни услови како и проектни основи за изработка на техничка документација во фаза на Основен проект.

Цел на задачата е да се изработи Основен проект за подобрување на техничките елементи на хоризонталното и вертикалното решение на патот и модернизирање на истиот.

Проектни подлоги

Како основи за проектирање да се користат сите расположливи подлоги од кои ќе се добијат потребните информации и релевантни податоци за предметна делница и важечка законска и техничка регулатива и тоа:

- Проектна задача
- Рекогностицирање на теренот со утврдување на постоечката состојба и технички ограничувања.
- Обележување на трасата на терен користејќи ја трасата на постојниот пат со снимање на надолжните напречни профили

Проектни услови и конструктивни елементи

Проектните геометриски конструктивни елементи дефинирани се согласно со сметковната брзина на патот, категоријата на патот според чл.7 и 8 од Сл. Весник бр.110/2009 :

- Ранг на патот	локален V-ред
- Класа на терен	полски
- Сметковна брзина	30 км/ч
- Ширина на коловозот	$2 \times 1.75 = 3.5$ м
- Ширина на банкина	$2 \times 0.75 = 1.5$ м
- Ширина на канавка	0.30м
- Напречен наклон во правец	2.5%
- Планиум на патот	5.0м

Според категоријата на патот и класата на теренот, максималниот наклон на нивелетата се движи до максимални 15% на помали должини.

Коловозна конструкција

Врз основа на претпоставено сообраќајно оптоварување до 200 возила дневно на годишно ниво и нерасполагање на геотехнички истражни работи на локацијата на трасата се предлага следната коловозна конструкција:

- Асфалтен слој од БНХС 16А	д=7см
- Тампонски слој од дробеник	д=30см

Содржина на Основниот проект

Текстуален дел

- Насловна страна
- Регистрација на фирма
- Решение за назначување на одговорен проектант
- Проектна задача
- Технички извештај
- Поединен предмер
- Општ предмер со пресметка
- Геодетски податоци
- Земјени маси

Графички дел

- | | |
|---|-----------|
| 8. Прегледна карта | М 1:25000 |
| 9. Постојна ситуација | М 1:500 |
| 10. Ситуација-хоризонтално решение | М 1:500 |
| 11. Надолжен профил
1:1000/100 | М |
| 12. Ситуационо-нивелационо решение | М 1:250 |
| 13. Карактеристичен напречен профил со конструктивни
детали М1:50,1:10 | |
| 14. Попречни профили | М 1:100 |

Инвеститор:

Општина Зрновци

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот за доделување договор за јавна набавка за изработка на документација на ниво на Основен проект со ревизија за изградба на локален пат од м.в Оризни Гумна до м.в Друмот с. Видовиште општина Зрновци [се внесува предметот на договорот за јавна набавка како што е наведен во поканата] во постапка со барање за прибирање на понуди, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

I.3. Овластено лице: _____

I.4. Даночен број: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме следниве услуги:

Изработка на документација на ниво на Основен проект со ревизија за изградба на локален пат од м.в Оризни Гумна до м.в Друмот с. Видовиште општина Зрновци, согласно техничките спецификации дел од тендерската документација и самата тендерска документација.

II.2. Ги прифаќаме начинот на извршување на услугата и испораката на предметот на договорот утврдени во тендерската документација.

III.3. Ги прифаќаме рокот за извршување на услугата и за испорака на предметот на Договорот утврдени во тендерската документација.

III.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без _____ ДДВ, _____ изнесува:
_____ [со бројки]
(_____) [со букви]
денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, со вклучен _____ ДДВ, _____ изнесува:
_____ [со бројки]
(_____) [со букви]
денари.

III.2. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.3. Се согласуваме со договорната казна.

III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

Во смисла на член 129 став 2 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр.136/2007;130/08 ,97/10 ,53/11 , 185/2011,15/13 и 148/13), ја поднесувам следна

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека, понудувачот _____ од _____ понудата за : изработи техничката документација на ниво Основен проект со ревизија за изградба на локален пат од м.в Оризни Гумна до м.в Друмот с. Видовиште општина Зрновци., по **Оглас бр.3/2016 објавен од општина Зрновци** ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори спротивно на прописите за заштита на конкуренцијата и не учествувам во истата постапка со други економски оператори со кои сум капитално, сопственик или роднински поврзан.

_____ 2016 год.

Понудувач:

Одговорно лице,

(потпис и печат)

Во смисла на член 102 став 4 од Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр.136/2007;130/08 ,97/10, 53/11 , 185/11, 15/13 и 148/13), ја поднесувам следната

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека, понудувачот _____ од _____ во целост ги исполнува критериумите за утврдување на способноста на понудувачите утврдени во тендерската документација по огласот бр. 3/2016 за доделување на Договор за јавна набавка- изработи техничката документација на ниво Основен проект со ревизија за изградба на локален пат од м.в Оризни Гумна до м.в Друмот с. Видовиште општина Зрновци објавен од страна на општина Зрновци , со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

_____ 2016год.

Понудувач:

Одговорно лице,

(потпис и печат)